

Врз основа на членот 22, точките 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 520/02), а во врска со: член 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) член 2 од Законот за управување со кризи („Сл. весник на РМ“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/2018), член 4, став 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16 и 83/18), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на \_\_.12.2020 година, донесе

## ПРОГРАМА

за работа на Територијалната противпожарна единица во општина Кочани за 2021 година

### I

#### Уводен дел

Во тековната 2021 год. ТППЕ-Кочани своите активности и делокруг на работа ќе ги насочи кон постигнување повисок степен на заштита од пожари, поголем акцент ќе биде ставен на делот на превенција и заштита од пожари се со цел да се превземат сите превентивни мерки за благовремено откривање и отстранување на се што би придонело за појава на пожари. Применување на воспитна, образовна, информативна, теоретска и практична активност за стручно и практично дооспобување на единицата од областа на пожарникарството, исто така ќе се спроведат дополнителни активности околу едукацијата на учениците и вработените во Училиштата за евакуација и заштита од пожари.

#### I. Задачи и активности при извршување на работните обврски

- Согласно Законот за Пожарникарство и дефинирањето на пожарникарството како работа од стручен и хуманитарен карактер, како и целта заради која е формирана ТППЕ а тоа е гасењето на пожарите и спасувањето на луѓето и материјалните добра загроени од пожари или други непогоди.
- Извршување на технички интервенции во смисла на појава на поплави, земјотреси или сообраќајни незгоди и целокупно вклучување на Единицата во случај на вонредна состојба.
- Стручното оспособување на вработените во ТППЕ-Кочани, согласно Планот и Програмата за обука на Пожарникари ќе биде приоритет во наредниот период како и обуката од Дирекцијата за Заштита и Спасување на Р.С.Македонија. Исто така активно ќе бидеме вклучени во сите обуки, семинари и работилници кои ќе бидат организирани и изведени од други невладини организации, домашни или странски.
- Континуитет во Техничкото опремување на Единицата согласно потребите и можностите како и редовно сервисирање на веќе постоечката опрема за нормално извршување на работните задачи.

- Подготвување на Единицата за двоен режим на работа во зимски и во летни услови. Подготовката за работа во зима опфаќа и подготовка на возилата за работа во зимски услови како и посебна подготовка на вработените имајќи го во предвид фактот дека во зимскиот период најчесто се работи на интервенции на објекти. Подготовката за работа во летниот период се однесува на соодветна подготвеност на возилата како и проверка и испитување на исправноста на опремата и алатот кој се користи во интервенциите на пожари на отворен простор.
- Проверка на приходите и прилазните патишта до станбените објекти како и согледување на состојбата со така наречените “тесни грла” во градот, односно улиците кои претставуваат места со поголем ризик поради непристапноста на теренот.
- ТППЕ-Кочани е отворена да им укаже стручна помош на граѓаните, претпријатијата и другите правни субјекти, доколку тоа биде побарано од неа. ТППЕ е подготвена и отворена за реализирање на поголем број активности во однос на хуманоста како еден од сегментите на работењето на ТППЕ.
- Превземање на превентивни мерки за заштита од пожари на подрачјето кое го покрива ТППЕ-Кочани, се со цел намалување на бројот на интервенции како и намалување на материјалната штета што настанува од пожарите.
- Продолжување со проверката на исправноста на хидрантската мрежа во општината и навремено информирање на надлежните органи за констатираните состојби и санирање на настанатите дефекти. Активност што во континуитет се реализира во соработка со КЈП “Водовод” од Кочани.
- Посета на органите и институциите во општината и информирање и запознавање со опасностите од старите и дотраени инсталации и уреди како и укажување за превземање на соодветни мерки за избегнување на евентуална појава на пожари како резултат на неисправна инсталација или уред. Истовремено вршење на проверка на опременоста на институциите со средства и опрема за соодветна реакција во случај на пожар.

## II. Соработка со останатите организации и институции

- Во текот на 2021 год. ќе се организираат тактичко-показни вежби, и тоа со учениците и вработените од СОУ “Гошо Викентиев” од Кочани, како и училишта од Општина Чешиново-Облешево и Општина Зрновци.

- Спроведување на едукација кај вработените во Јавната установа, Детска Градинка “Павлина Вељанова” во Кочани во сите нејзини клонови-исповстави како и градинките во соседните Општини Зрновци и Чешиново-Облешево.
- Ќе се извршат неколку консултативни состаноци со претпријатието кое стопанисува со земјоделските површини-пасишта како и со Шумското стопанство “Осогово” од Кочани, со Полициската станица од општа надлежност-Кочани и со Шумската Полиција, особено во пресрет на летниот период кога имаме зголемен број на пожари на отворен простор кога е и зголемена активноста на наведените субјекти во смисла на превентивно дејствување за што помал број на шумски пожари и други пожари на отворен простор
- Соработка со Општа Болница од Кочани и Здравствен Дом од Кочани во функција на што побрзо и подобро реализирање на интервенциите особено во случај на сообраќајни незгоди.
- Продолжување на соработката со Командирите на ТППЕ од Источниот регион, во функција на заеднички настап на интервенциите за гаснење на пожарите како и размена на искуства во тој дел.
- Состаноци и соработка со Мрежата на Командири при ЗЕЛС а формирана со цел за подобрување на работата и ефикасноста на Единиците на ТППЕ на државно ниво.
- Продолжување на соработката со странските фондации и организации за обучување на пожарникарите и опремување на Единицата согласно потребите и можностите, со потпишување на Меморандум за соработка, како и барање на нови партнери и организации од други држави кои се занимаваат со областа на заштитата и спасувањето од пожари или елементарни непогоди.
- Продолжување на соработката со Дирекцијата за заштита и спасување како и со Центарот за управување со кризи, а во функција на подобро дејствување во случај на потреба како и подобрување на комуникацијата при извршувањето на работните задачи.
- Доставување на месечни извештаи за интервенциите на ТППЕ-Кочани до ДЗС, ЦУК, Градоначалникот на Општината како и до Полициската Станица од општа надлежност од Кочани и Подрачната Единица на МЗШВ - инспекторат за шуми и земјоделски инспекторат.
- Доставување на Годишен извештај за интервенциите на ТППЕ-Кочани до Советот на Општина Кочани.

## Финансиски план за 2021 година

### Стоки и услуги

Електрични енергија (заедничка програма) За електрична енергија пресметано во просек од изминатата година за 12 месеци по 12.000 ден. или вкупно	144.000,00 ден.
Водовод и канализација (заедничка програма) За водовод и канализација пресметано во просек од изминатата година за 12 месеци по 1.000 ден. или вкупно	12.000,00 ден.
Ѓубретарина (заедничка програма) Просек за 12 месеци по 400 ден. или вкупно	4.800,00 ден.
Телефон (заедничка програма) За еден фиксен број 271-193, за 12 месеци по 1.000 ден или вкупно За 18 мобилни телефони од кои 1 x 1.000 ден. и 17 x 300 ден. месечно или вкупно за 12 месеци	12.000,00 ден. 73.200,00 ден.
Кабелска телевизија (заедничка програма) За кабелска ТВ за 12 месеци по 320 ден. или вкупно	3.840,00 ден.
Поправка и сервисирање на тешки и лесни возила и на автобус (заедничка програма)	300.000,00 ден.
Дрва за огрев за ТППЕ-Кочани (24метри)	72000,00ден.
Осигурување на моторни возила (заедничка програма)	60.000,00 ден.
Регистрација на моторни возила (заедничка програма)	75.000,00 ден.
Гориво за возила на ТППЕ-Кочани(заедничка програма)	320.000,00ден.
Осигурување на вработени (колективно осигурување) Несреќа, живот, смрт поради болест и сл.	21.600,00 ден.
Осигурување за повреда и инвалидитет	50.000,00 ден.
Канцелариски материјал (заедничка програма)	8.000,00 ден.
Средства за хигиена (заедничка програма)	8.000,00 ден.
Одржување на згради (заедничка програма)	
-Д -Мебел за средување на простории во ТППЕ-Кочани - Ламинатен под за 40м2 површина	60.000,00 ден. 30.000,00 ден.
Поправка и одржување на машини (заедничка програма) Моторни пумпи, моторни пили, агрегати и компресори и сл.	10.000,00 ден.
<b>Вкупно за стоки и услуги</b>	<b>1.264.440,00 ден.</b>

Како посебни потреби кои би биле финансирани од програмата WO за потребите на ТППЕ-Кочани за 2020 год. се издвојуваат

.Зимски униформи	480.000 ден.
Камери	60.000 ден.
Гаража за возилото скала	600.000 ден.
Теренско возило	1.945.464,00 ден.
и надоградба на возило со пумпа за гасење на пожар со цена од	615.000,00 ден.
Вкупно: 4.964,904,00 ден.	

## II

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Кочани“.

Бр.09- 2553/1  
07.12.2020 година  
К о ч а н и

Претседател  
на Советот на Општина Кочани,  
Томе Солевски